



ИП1Број: 64-57
Датум: 27.03.2017 год.
Скопје

Овластениот градежен инспектор на Општина Карпош, постапувајќи во постапка против НЕПОЗНАТ ИНВЕСТИТОР, врз основа на член 142 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 49/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016 и 132/2016) донесе :

ЗАКЛУЧОК **за дозвола на извршување**

1. СЕ УТВРДУВА дека Решението ИП1бр.64-57 од 24.02.2017 година, донесено од страна на овластениот градежен инспектор при Општина Карпош Е ИЗВРШНО и се допушта негово административно извршување.
2. СЕ НАРЕДУВА НА ИНВЕСТИТОРОТ- НЕПОЗНАТ ИНВЕСТИТОР, НАРЕДНИОТ ДЕН од денот на приемот на овој Заклучок сам **ДА ЈА ОТСТРАНИ** градбата - градба од втора категорија – приземна градба – сервис, на КПбр. 566/1, КО Карпош во Скопје .
3. Доколку извршеникот не постапи по овој Заклучок, извршувањето ќе се спроведе по присилен пат за сметка на инвеститорот.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Овластениот градежен инспектор вработен во општинската администрација во Општината Карпош – Скопје, со Решение ИП1бр. 64-57 од 24.02.2017 година, му нареди на инвеститорот, да ја отстрани градбата – градба од втора категорија на КПбр. 566/1, КО Карпош во Скопје.

Градбата е со димензии 12.00 x 8.70 m и висина Н = 4.70 – 5.20 m која се состои од носечки метални профили, затворена со поцинкован лим, со едноводен кров покриен со поцинкован ребраст лим, поставена на бетонска плоча со димензии 12.40 x 8.70 m и висина Н = 0.20 m.

При извршен контролен инспекциски надзор на лице место на ден 23.03.2017 год со Записник за извршен контролен инспекциски надзор ИП1бр.64-57 од 27.03.2017 година констатирано е дека инвеститорот не постапил по решението ИП1бр.64-57 од 24.02.2017 година односно не ги отстранил недостатоците утврдени со Записникот за извршен вонреден инспекциски надзор ИП1бр.64-57 од 24.02.2017 година.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното Решение со кое се наредува отстранување на градбата што е без Одобрение за градење, а чие извршување се допушта со овој Заклучок согласно член 137, став 4 од Законот за градење („Службен весник на РМ,, бр. 130/09), не го одлага извршувањето на Решението.

Поради тоа во оваа управна работа, првостепеното Решение во смисла на одредбите на член 142, став 1 од Законот за градење, станува извршно со доставување Заклучок на странките на која се однесува Решението.

Бидејќи споменатото Решение станало извршно, се одлучи како во диспозитивот на овој Заклучок.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО : Против овој Заклучок може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку првостепениот орган до државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата се таксира со 250.00 денари административна такса и се поднесува во три примероци.

ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
Данче Поповска, дипл.град.инж.